

ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

**Финансиски извештаи
за периодот што завршува на
31 декември 2025 година и
Извештај на независниот ревизор**

СОДРЖИНА:

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за нето средствата на фондот	3
Извештај за работењето на фондот	4
Извештај за промените на нето средствата	5
Финансиски показатели според сметководствени единици	6
Извештај за бројот на сметководствени единици	7
Белешки кон финансиските извештаи	8– 27
Прилози	28

Извештај на независниот ревизор

До Членовите на
ВФП отворен доброволен пензиски фонд, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ВФП отворен доброволен пензиски фонд, Скопје („Фондот“), коишто го вклучуваат извештајот за нето средства на Фондот на 31 декември 2025 година, како и извештајот за работењето на Фондот, извештајот за промените на нето средствата, финансиските показатели според сметководствени единици и извештајот за бројот на сметководствените единици за годината којашто завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Фондот на 31 декември 2025 година, како и на неговата финансиска успешност, промените на нето средствата, неговите финансиски показатели според сметководствени единици и бројот на сметководствените единици за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување („МАПАС“).

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)¹. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Фондот во согласност со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Останати прашања

Финансиски извештаи на Фондот со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024 година се ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 28 март 2025 година изразил мислење без резерва за истите.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување („МАПАС“) и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Фондот да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Фондот или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Фондот.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.




Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумното уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Фондот.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Фондот да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Фондот да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.


Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје
Скопје, 31 март 2026 година

Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ
 На 31 декември 2025
 (Во денари)

Р. бр	Група на конта или конто	Позиција	Белешки	31 декември 2025	31 декември 2024
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.914.732	727.177
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		-	-
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	237	132
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		-	-
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	5	980.512	2.414.795
6	15	Побарувања за дадени аванси		-	-
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		-	-
8	17	Побарувања од државата и други институции		-	-
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		-	-
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		-	-
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		264.126.490	163.792.011
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	6	232.692.084	142.713.910
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба		-	-
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	31.434.406	21.078.101
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		268.021.970	166.934.116
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		-	-
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		-	-
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		-	-
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство	8	3.931.730	661.694
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		-	-
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		-	-
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	261.818	133.504
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		-	-
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		-	-
25	29	Пасивни временски разграничувања		-	-
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	4.193.548	795.198
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		263.828.422	166.138.918
28		Број на издадени сметководствени единици		2.048.708,515376	1.356.834,687512
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		128,777921	122.445954
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		80.645.143	43.931.511
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		166.506.654	107.560.237
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		(5.634.926)	(1.780.062)
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		(7.850.294)	(2.344.411)
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		11.390.203	15.871.356
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		18.771.643	2.900.287
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		-	-
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		263.828.422	166.138.918

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи на Фондот се одобрени за издавање од страна на Управниот одбор на ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ на 27 март 2026 година и беа потпишани од страна на:

Г-дин Марио Ѓорѓиев
 Претседател на Управен одбор



Г-дин Артон Лева
 Член на Управен одбор

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ
За периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година
(Во денари)

Р. бр	Група на конта или конто	Позиција	Белешки	Период од 01.01.2025 до 31.12.2025	Период од 01.01.2024 до 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
		Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	6.387.912	3.675.505
1	70				
2	71	Приходи од дивиденди		893.853	448.826
3	73	Реализирани капитални добивки	10	38.579	670.032
4	74 (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		82.655	20.012
5	75	Други неспоменати приходи		-	
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		7.402.999	4.814.375
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		1.924.150	1.062.396
8	61	Расходи по основ на камати		-	-
9	63	Реализирани капитални загуби		-	-
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		115.245	27.926
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци		68.873	51.016
12	66	Загуба поради оштетување		-	-
13	69	Други расходи		3.555	(59)
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		2.111.824	1.141.279
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		5.291.175	3.673.096
16	72-62 (741+742)	Нереализирана капитална загуба / добивка од вложувања во хартии од вредност	11	6.098.759	12.198.177
17	+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти	12	268	84
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		6.099.027	12.198.261
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		11.390.203	15.871.357

Белешките кон финансиските извештаи од 1 до 15 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА
За периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година
(Во денари)

Р.бр	Група на конта или конто	Позиција	Период од 01.01.2025 до 31.12.2025	Период од 01.01.2024 до 31.12.2024
1	2	3	4	5
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	5.291.175	3.673.095
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	6.099.027	12.198.261
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-	-
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	11.390.203	15.871.356
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	36.713.632	27.686.313
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	58.946.417	52.756.239
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	(3.854.864)	(1.552.609)
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	(5.505.883)	(925.197)
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	86.299.302	77.964.746
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	97.689.505	93.836.102
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	166.138.918	72.302.816
12		На крајот на периодот (10+11)	263.828.422	166.138.918
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ	1.356.834,687512	676.431,771361
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	295.194,036043	238.080,889432
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	472.527,871060	463.636,229340
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	(30.267,982781)	(13.580,545844)
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	(45.580,096458)	(7.733,656777)
17		Повлечени сметководствени единици врз основа на корекција на погрешна уплата	-	-
18		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	2.048.708,515376	1.356.834,687512

Белешките кон финансиските извештаи од 1 до 15 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

За периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година

(Во денари)

ОЗНАКА НА ПОЗИЦИЈАТА	ПОЗИЦИЈА	Период од 01.01.2025 до 31.12.2025	Период од 01.01.2024 до 31.12.2024
1	2	3	
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	166.992.355	72.302.816
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	1.356.834,687512	676.431,771361
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	122,445954	106,888557
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	263.828.422	166.138.918
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	2.048.708,515376	1.356.834,687512
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	128,777921	122,445954
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,0050	0,0090
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,0167	0,0297
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,17%	11,31%

¹ показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

² просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците;

³ показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

⁴ се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови.(Белешка 2.8).

Приносот прикажан за период 01.01.2025 - 31.12.2025 година е принос реализиран во последните 12 месеци, пресметан согласно реалниот годишен принос изнесува 1,02% 31.12.2025 година.

Белешките кон финансиските извештаи од 1 до 15 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ
За периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година
(Во денари)

во денари

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	1.356.834,687512	166.138.918
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	295.194,036043	36.713.632
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	472.527,871060	58.946.417
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	(30.267,982781)	(3.854.864)
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	(45.580,096458)	(5.505.883)
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	2.048.708,515376	252.438.220

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	122,485915
На крајот на периодот	128,777921

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

1. Профил на Фондот

ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје претставува отворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст “Фондот“) кој е основан и работи согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/08, 124/10, 17/11, 13/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/21) и Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/09, 67/10, 24/11, 188/13, 145/15 и 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20, 150/21 и 288/21).

Фондот е основан врз основа на Одлуката за полноважност на условното одобрение за управување со доброволен пензиски фонд бр. 04-02, донесена од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување („Агенцијата“ или “МАПАС“), на 27 јули 2022 година.

Фондот е основан со цел прибирање на доброволни придонеси, врз основа на потпишани индивидуални договори за членство и врз основа на потпишани договори за вклучување на професионални пензиски шеми во Фондот, организирани и финансирани од работодавачи и здруженија на граѓани. Акумулираните средства од придонеси се инвестираат во финансиски инструменти со цел да се оствари принос кој им припаѓа на членовите на Фондот. Со доброволното капитално финансирано пензиско осигурување се обезбедува дополнителен извор на средства за пензиски надоместок или еднократно користење.

Фондот започна да функционира на 18 октомври 2022 година.

Фондот претставува посебен имот, без правен субјективитет, кој го сочинуваат средствата од придонесите на членовите и приносите од инвестираните средства. Фондот е сопственост на неговите членови и поединечните сопственички права на членовите се определени од износот на средства на нивните индивидуални сметки. Средствата на сметката на членот на Фондот се дел од неговиот личен имот. Средствата на Фондот се целосно одвоени од средствата на Друштвото за управување и не можат да бидат предмет на побарување ниту врз нив може да биде спроведено извршување од страна или за сметка на доверител.

Со Фондот управува ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ (во понатамошниот текст „Друштвото за управување“), основано на 15.06.2022 година врз основа на одлука на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување („Агенцијата“) (Одлука со број 14-438/14 од 31.05.2022 година). Средствата на Фондот се целосно одвоени од средствата на Друштвото за управување со средства.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

бул. Кочо Рацин бр. 3/2- кат 3 и 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Основач на Друштвото за управување е ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје со учество од 100% во акционерскиот капитал.

Единствена дејност на Друштвото е управување со фондови.

Чувар на имотот на Фондот е Комерцијална банка АД Скопје („Банка чувар на имот“).

На 31 декември 2025 година вкупниот број на членови на Фондот изнесува 823, од кои 396 се членови на професионални пензиски шеми, а 427 се индивидуални договори за членство.

Друштвото за управување има склучено договори за посредување при купопродажба на хартии од вредност на домашниот пазар со Комерцијална Банка АД Скопје и Иново Брокер АД Скопје и на странскиот пазар со Erste Group Bank AG, Виена, Австрија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025***износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)***1. Профил на Фондот (продолжение)****Управа**

Управувачката структура на Друштвото за управување на 31 декември 2025 година е следна:

Надзорен одбор

Руперт Маг. Штробл	Претседател
Петар Андреевски	Член
Владимир Деспотоски	Член
Анета Гацовска - Барандовска	Независен член

Управен одбор

Марио Ѓорѓиев	Претседател
Артон Лена	Член

Одговорност за финансиското известување

Одговорност на Друштвото за управување, за секоја деловна година, е подготовка на финансиски извештаи кои даваат вистинит приказ на финансиската состојба на Фондот, резултатите од неговото работење и промените на нето вредноста на имотот на членовите на пензискиот фонд, во согласност со регулативата на МАПАС и применливата сметководствена регулатива.

МАПАС го пропишува сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи, дополнителните финансиски извештаи, како и содржината на одделните сметки во сметковниот план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008).

Друштвото е одговорно за воспоставување на соодветни сметководствени политики и внатрешни контроли, кои доследно ќе се применуваат.

2. Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи.

2.1 Основа за подготовка на финансиските извештаи на Фондот

Политиката на секојдневно сметководствено евидентирање и Финансиските извештаи на Фондот се подготвени во согласност со Законот за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 7/08, 124/10, 71/11, 13/13 и 103/21), Правилникот за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи на пензиските фондови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 71/2023) и Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.138/2008, 55/2013, 218/2018, 41/2019 и 250/2019), пропишани од МАПАС и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Проценката на вредноста на средствата на Фондот, пресметката на вредноста на сметководствената единица и пресметката на стапката на принос се врши согласно Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови пропишан од МАПАС.

Податоците прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во денари.

2.2 Парични средства

Паричните средства вклучуваат салда на трансакциските денарски и девизни сметки. Фондот има наменска денарска сметка за придонеси каде се вршат уплати на парични средства од членовите. Исто така фондот има денарска и девизна сметка за инвестиции преку кои се вршат плаќања и наплати поврзани со работењето а во согласност со законската регулатива.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025***износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.3 Финансиски средства**

Фондот ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и кредити и побарувања.

Раководството ги класифицира вложувањата во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби (финансиски средства кои се чуваат за тргување)

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност кои се чуваат за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации на цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка.

Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Вложувањата кои се чуваат до достасување се не-дериватни финансиски средства со фиксни или одредливи начини на плаќање и фиксна доспеаност, при што раководството има позитивна намера да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиски средства расположливи за продажба.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар.

Почетно признавање на финансиските средства

Финансиските средства почетно се признаваат на датумот на тргувањето - датум кога Фондот се обврзува да го купи средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемени за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакции се признаваат како расходи во периодот во Извештајот за работењето на Фондот. Кредитите се признаваат кога се врши преносот на паричните средства.

При почетното признавање, средствата кои се деноминирани во странска валута се евидентираат во денарска противвредност, според средниот девизен курс на НБРСМ за соодветната валута на датумот на тргување.

Последователно мерење

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентираат по нивната објективна вредност на датумот на проценка на средствата на пензискиот фонд. Доколку со овие средства активно не се тргува на пазарот за хартии од вредност, тие се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за работењето на Фондот како нереализирани добивки или загуби за периодот за кои се јавуваат. Доколку хартиите од вредност се продадат или истите доспеат, нереализираните добивки или загуби се прикажуваат во реализирани добивки или загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025***износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.3 Финансиски средства (продолжение)***Последователно мерење (продолжение)*Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според амортизираната набавна вредност, со примена на метод на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната (дисконтираната) вредност на сите идни парични текови е еднаква на цената на обврзницата (вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци) и претставува интерна стапка на принос на предметната обврзница. Приходите од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи во Извештајот за работењето на пензискиот фонд за тековниот период.

Депозитите последователно се мерат според амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

*Објективна вредност*Хартии од вредност со кои се тргува во Европската Унија или ОЕЦД

Објективната вредност на хартиите од вредност со кои се тргува во земјите членки на Европската Унија или ОЕЦД, треба да биде еднаква на нивната пазарна вредност. При утврдување на објективната вредност на финансиските средства со кои се тргува во земјите членки на Европската Унија или ОЕЦД се користат единствено пазарните цени кои се резултат од тргување на регулиран секундарен пазар.

Како пазарна вредност на сопственичките хартии од вредност со кои се тргува во земјите членки на Европската Унија и земјите членки на ОЕЦД се смета цената на последното тргување за тој ден остварена на матичната берза на издавачот или берзата која е дефинирана како примарен извор на цената на предметната хартија од вредност и службено објавена на информативниот сервис на Refinitiv Eikon. Доколку на денот на проценка нема тргување со дадената хартија од вредност, нејзината пазарна вредност се утврдува врз основа на цената на последното тргување од последниот ден во кој имало тргување. Пазарната вредност не може да биде утврдена врз основа на цената на последното тргување доколку со инструментот не се тргувало во период подолг од 30 дена пред датумот на проценка.

Како пазарна вредност на должничките хартии од вредност со кои се тргува во земја членка на Европската Унија или ОЕЦД се смета цената на последното тргување, службено објавена на финансиско-информативниот сервис на Refinitiv Eikon. Доколку на денот на проценка нема тргување со дадената хартија од вредност, нејзината пазарна вредност се утврдува врз основа на цената на последното тргување од последниот ден во кој имало тргување доколку со инструментот се тргувало во период пократок од 30 дена пред датумот на проценка.

Доколку на финансиско-информативниот сервис Refinitiv Eikon не е објавена цена за финансиските инструменти, за објективна вредност ќе се земе цена од друг финансиско информативен сервис, по насоки дадени од МАПАС.

Хартии од вредност со кои се тргува во Република Северна Македонија

Објективната вредност на хартиите од вредност со кои се тргува во Република Северна Македонија се добива преку утврдување на нивната пазарна вредност.

Само пазарните цени кои се резултат од тргување на МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД Скопје, може да се користат за утврдување на објективната вредност на хартиите од вредност со кои се тргува во Република Северна Македонија.

Пазарната вредност на хартиите од вредност со кои се тргува во Република Северна Македонија е просечната дневна цена по кои се тргувани хартиите од вредност, пондерирани со количината. Од овој просек се исклучени "блок" трансакциите. Доколку на денот на проценка нема тргување со дадена хартија од вредност, нејзината објективна вредност се утврдува врз основа на просечната пондерирана цена од последниот ден во кој имало тргување.

Објективната вредност не може да се утврди врз основа на просечна пондерирана цена од тргувањето доколку со инструментот не се тргувало во период подолг од 30 дена пред датумот на проценка. Ако со инструментот не се тргувало во период подолг од 30 дена се применуваат техники на вреднување кога не постои активен пазар.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025*износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.3 Финансиски средства (продолжение)***Објективна вредност (продолжение)*Хартии од вредност со кои се тргува во Република Северна Македонија (продолжение)

Купување и продавање на краткорочни хартии од вредност и на државни обврзници, освен обврзници издадени за исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните и обврзниците за денационализација, може да се врши и на пазари преку шалтер организирани од страна на НБРСМ во соработка со Министерство за финансии на Република Северна Македонија. Објективната вредност на овие хартии од вредност се мери со амортизираниот износ со користење на метод на амортизација со ефективна каматна стапка.

Техники на вреднување кога не постои активен пазар

Кога не постои активен пазар за финансијскиот инструмент, објективната вредност се утврдува според следната методологија:

а) отворените инвестициони фондови се проценуваат според вредноста на уделот утврдена за датумот на проценка, а објавена од страна на Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија или МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД Скопје;

б) затворените инвестициони фондови се проценуваат според вредноста на нето средствата по акција;

в) долгорочните должнички хартии од вредност со кои се тргува на официјалниот пазар на МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД Скопје и долгорочните должнички хартии од вредност со кои се тргува во странство се проценуваат според метод на линеарна амортизација, при што почетната вредност е последно утврдената објективна вредност на таа хартија од вредност. Доколку со тие хартии од вредност повторно се тргува, од денот на повторното тргување истите ќе се проценуваат по просечна пазарна цена објавена на активен пазар;

г) акциите издадени од акционерски друштва во Република Северна Македонија или компании и банки од земјите членки на ЕУ или на ОЕЦД се проценуваат според помалиот износ од набавната вредност или износот кој пензискиот фонд може разумно да го добие при промптна продажба;

д) хартиите од вредност врз основа на хипотека се проценуваат со користење на метод на дисконтирани парични текови, при што дисконтната стапка која ќе се користи при пресметка треба да ги одрази пазарните каматни стапки за слични инструмент со ист преостанат рок на доспевање, прилагодена за ризикот од неизвршување на паричните обврски.

По исклучок на точката а) погоре, Фондот може да ја користи последно објавената вредност по удел во инвестиционен фонд. Во ваков случај друштвото треба веднаш, по електронски пат, да ја извести Агенцијата за преземените активности.

Во согласност со Меѓународниот сметководствен стандард „МСС 39 – Финансиски инструменти: Признавање и мерење“ во случај да се продадат дел од средствата кои се држат до достасување поради промена на целите или способноста да се држат до достасување, сите средства кои се класифицирани во категоријата на финансиски инструменти кои се чуваат до достасување треба повторно да се измерат по објективна фер вредност. Од датумот на настанување на ваков конкретен случај во наредните 2 (две) финансиски години ниту една хартија од вредност на пензискиот фонд не треба да се процени и класифицира во категоријата до достасување. Исклучок од ова се случаите кога:

- Се продаваат или пренесуваат во друга категорија на финансиски инструменти не повеќе од 0,1% од средствата кои се чуваат до достасување, а таков случај се појавува само еднаш годишно;
- Се продаваат средства кои имаат најмногу 3 месеци пред крајниот рок на доспевање; или
- Се продаваат средства кај кои е наплатена најмалку 95% од главнината.

Нереализирани капитални добивки/загуби

Кај финансиските инструменти за тргување се признаваат нереализирани добивки/загуби како резултат на промена на објективната вредност на хартиите од вредност. Доколку овие финансиски средства се деноминирани во странски валути, курсните разлики се признаваат како нереализирани добивки или загуби. Нереализираните капитални добивки/загуби и приходите од купонска камата се признаваат на дневна основа во Извештајот за работењето. При достасување на главницата или нејзин дел, како и при продажба на хартиите од вредност, износот на нереализираните добивки и загуби се пренесуваат како реализирани добивки/загуби за периодот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025*износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.3 Финансиски средства (продолжение)***Реализирани капитални добивки/загуби*

Реализираните добивки/загуби вклучуваат добивки и загуби по основ на продажба на хартии од вредност и достасани главници и камати на хартии од вредност купени со премија или дисконт кои се класифицирани во портфолио за тргување. Реализираните добивки/загуби се признаваат како приходи и расходи во моментот на нивното настанување.

Добивките и загубите по основ на продажба на хартии од вредност претставуваат разлика помеѓу продажната вредност и сметководствената вредност.

Амортизација на дисконт/премија на хартии од вредност

Кај финансиските инструменти кои се чуваат во доспевање при последователно вреднување се признава приход од амортизација на дисконт/премија, како и приход од купонска камата на должничките хартии од вредност, курсни разлики, доколку истите се во девизи или се со девизна клаузула, и пресметана камата кај орочените депозити. Признавањето на овие приходи и расходи се врши на дневна основа и истите се признаваат во Извештајот за работење на пензискиот фонд.

Средства на Фондот и стратегија за вложување

Во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, средствата на Фондот може да се вложуваат само во следните видови на финансиски инструменти:

- Најмногу 50% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во средства на странски издавачи од земјите членки на Европската Унија и земји членки на ОЕЦД. Во рамките на ова ограничување:
 - Најмногу 50% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки на земјите членки на ЕУ или на ОЕЦД и во должнички хартии од вредност издадени од Европската централна банка, Европската инвестициона банка и Светската банка;
 - Најмногу 30% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во должнички хартии од вредност кои имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според меѓународни кредитни рејтинг агенции, издадени од единиците на локалната самоуправа, недржавни, странски компании или банки од земјите членки на ЕУ или на ОЕЦД;
 - Најмногу 30% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во акции издадени од странски компании или банки кои имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според меѓународни кредитни рејтинг агенции, со кои се тргува на главните берзи во државите-членки на ЕУ или на ОЕЦД;
 - Најмногу 30% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во документи за удел, акции и други инструменти издадени од овластени отворени и затворени инвестициони фондови со седиште во земјите членки на ЕУ или на ОЕЦД.
- Најмногу 100% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во средства издадени од субјекти кои се наоѓаат во Република Северна Македонија. Во рамките на ова ограничување:
 - Најмногу 60% можат да се вложат во банкарски депозити, сертификати за депозити, комерцијални записи и обврзници издадени или гарантирани од банки, хартии од вредност врз основа на хипотека издадени или гарантирани од банки;
 - Најмногу 80% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во должнички хартии од вредност (обврзници) издадени или гарантирани од Владата на РСМ;
 - Најмногу 80% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во должнички хартии од вредност (обврзници) издадени или гарантирани од НБРСМ;
 - Најмногу 30% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во акции кои котираат на официјалниот пазар;
 - Најмногу 40% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во обврзници и комерцијални записи издадени од акционерски друштва. Во рамки на ова ограничување најмногу 10% од вредноста на средствата на фондот можат да се вложуваат во обврзници издадени од единиците на локалната самоуправа;
 - Најмногу 5% од вредноста на средствата на Фондот можат да се вложат во документи за удел и акции на инвестициски фондови во Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025***износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.3 Финансиски средства (продолжение)***Депризнавање на финансиски средства*

Финансиските средства се депризнаваат кога правото за добивање на паричен тек од финансиските средства истекло, односно инструментот е продаден, доспеан или отуѓен на друг начин. При депризнавање на финансиските инструменти по пат на продажба, се применува принципот на просечни набавни цени.

Кога се врши продажба на финансиските инструменти за тргување, нереализираните добивки/загуби кои се признаваат во Извештајот за работењето на пензискиот фонд, се депризнаваат како реализирани капитални добивки/загуби. Депризнавањето се врши на нереализираните добивки/загуби признаени во тековната година. Во нереализирани добивки/загуби се вклучени курсните разлики кои произлегуваат од последователното вреднување. При доспевање на дел или цела главница, сметководствениот третман на нереализираните добивки/загуби е ист како кај продажбата.

Во портфолиото до доспевање хартиите од вредност се депризнаваат при доспевање на дел или целосно доспевање на главница

2.4 Обезвреднување на финансиските средства*Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на известување, Фондот проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се обезвреднети само доколку постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба”) и доколку тој случај (или случаеви) на загуба влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на средството) дисконтирани со примена на оригиналната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Краткорочните побарувања со доспевање до 1 година не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за работењето на Фондот.

Доколку причините за обезвреднување исчезнат, претходно признаениот износ на загуба поради обезвреднување Фондот го ослободува / анулира преку коригирање на сметката за загуба поради обезвреднување и го вклучува во Извештајот за работењето. Ослободувањето на загубата поради обезвреднување не може да резултира во сметководствена вредност која го надминува износот на амортизираната набавна вредност на средството, доколку не било признаено обезвреднување.

Средства евидентирани по објективна вредност

На крајот на периодот на известување, Фондот проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во Извештајот за работењето на Фондот, со истовремено нејзино анулирање од ревалоризационите резерви.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025*износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.5 Побарувања и обврски по основ на вложувања во хартии од вредност**

Побарувањата и обврските по основ на вложувања во хартии од вредност се однесуваат на продавањето и купувањето на хартиите од вредност и се признаваат како средства и/или обврски на датумот на тргување, а се подмируваат на датумот на плаќање. Овие побарувања вклучуваат и побарувања за дивиденди.

2.6 Нето средства на Фондот

Нето средствата на Фондот ги сочинуваат вкупните средства на Фондот намалени за вредноста на обврските на Фондот.

2.7 Вредност на сметководствената единица

Вредноста на сметководствената единица ја претставува вредноста на нето средствата на Фондот поделена со вкупниот број на сметководствени единици на датумот на пресметка. Исклучок претставува вредноста на сметководствената единица на првиот датум на проценка по првата уплата на придонеси која е утврдена на 100 денари, во согласност со Правилникот за проценка на средствата на пензиските фондови. Вредноста на сметководствената единица се искажува со 6 децимални места.

2.8 Стапка на принос на пензискиот фонд

Стапката на принос се пресметува во номинален и реален износ за претходните 84 месеци (пресметковен период), а потоа се конвертира во еквивалентна годишна стапка на принос, изразена во проценти, со две децимални места.

Доколку Фондот не примал придонеси во период од 84 месеци, но примал во период од 12 месеци, на крајот на септември односно декември, ќе се утврди приносот за периодот од први септември односно декември по основање на фондот до крајот на септември односно декември кога се прави пресметката. Во тој случај пресметковниот период изнесува 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18 и 12 месеци.

Стапката на принос во номинален износ за секој пресметковен период, конвертирана во еквивалентна годишна стапка на принос во номинален износ, се пресметува последната формула:

$$R_{nom} = (SE_t/SE_0)^{(365/t)} - 1$$

каде,

R е стапка на принос во номинален износ за пресметковниот период;

SE_t е вредноста на сметководствената единица на последниот ден од пресметковниот период ;

SE₀ е вредноста на сметководствената единица на последниот ден од месецот кој претходи на првиот месец во пресметковниот период т.е број на денови во пресметковниот период.

Стапката на принос во реален износ за секој пресметковен период, конвертирана во еквивалентна годишна стапка на принос во реален износ, се пресметува врз основа на годишната стапка на принос во номинален износ и промена на нивото на трошоците за живот во пресметковниот период со користење на следната формула:

$$R_{real} = \frac{(1+R_{nom})}{\left[\prod_{k=1}^k (1+(ik-100)/100) \right]^{365/t}} - 1$$

каде;

R_{real} е стапката на принос во реален износ за пресметковниот период;

R_{nom} е стапката на принос во номинален износ за пресметковниот период;

T е бројот на денови во пресметковниот период;

Ik е индекс на трошок на живот, објавен од Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија, на крајот на септември односно декември во секоја година во однос на Септември или Декември во претходната година, почнувајќи од годината на пресметката наназад за сите години во пресметковниот период и последното полугодие во пресметковниот период доколку тој изнесува 78, 66, 54, 42, 30 или 18 месеци.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025*износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.9 Приходи од камати и дивиденди**

Приходите од камати се искажуваат во Извештајот за работењето на Фондот за сите инструменти кои носат камата. Пресметката на каматата се врши согласно договорената односно пропишаната метода на пресметка за секој финансиски инструмент. Приходите од камати вклучуваат приходи од камата на краткорочни и долгорочни депозити во банки, приходи од камата на должничките инструменти, приходи од камати на трансакциските сметки и приходите од дивиденди. Приходите од дивиденда вклучуваат приходи од дивиденди од домашни и странски акции и ETF-и. Приходите од дивиденди се евидентираат по добиена најава за исплата на дивиденда од банката чувар.

2.10 Надоместоци за управување со Фондот

Фондот во 2025 година исплаќа надоместоци на Друштвото за управување со средствата на Фондот на месечно ниво во износ од 0,075% од вредноста на вкупно управуваните нето средства на Фондот.

2.11 Расходи за посреднички провизии

Овие расходи се однесуваат на надоместоците кои се исплаќаат на финансиските посредници (банки и брокерски куќи) кои купуваат хартии од вредност во име на Фондот.

2.12 Добивки/загуби од курсни разлики

Трансакциите во странска валута се евидентираат во денари според средниот курс на НБРСМ кој важел на денот на трансакцијата. Средствата и обврските се евидентираат според важечкиот курс на крајот на периодот на известување. Курсните разликите се евидентираат во Извештајот за работењето на Фондот.

2.13 Данок на добивка

Согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за инвестициски фондови, Фондот претставува отворен инвестициски фонд. Фондот нема правен субјективитет и не подлежи на одредбите од Законот за данок од добивка, кој се применува на правни субјекти.

2.14 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзан субјект во однос на одредено правно лице или физичко лице е:

- поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 10% од акциите со право на глас или поседуваат помал процент, и имаат посредна или непосредна контрола врз одлучувањето во тоа правно лице;
- било кое друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент, и има посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице;
- било кое друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас во првото правно лице;
- физичко лице или правно лице кое има непосредна или посредна контрола, или се контролирани од или се под заедничка контрола на правното лице;
- член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор на правното лице; и
- во врска со лицата наведени погоре, лица кои се во сродство преку брак или посвојување, деца и родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци, на друг начин се крвно поврзани до втор степен, лица кои се во однос родител старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка и снаа, зет и родители на брачните другари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

3. Парични средства

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Трансакциска сметка во Комерцијална банка АД Скопје, Сметка за придонеси	2.376.863	633.848
Трансакциска сметка во Комерцијална банка АД Скопје, Сметка за инвестирање	647	7.480
Девизна сметка во Комерцијална Банка АД Скопје УСД	182.037	85.849
Девизна сметка во Комерцијална Банка АД Скопје ЕУР	355.185	-
Вкупно	2.914.732	727.177

4. Побарувања по основ на вложувања

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Побарувања по основ на дивиденди од обични акции	-	-
Побарувања по основ на вложувања	237	132
Вкупно	237	132

5. Побарувања од други пензиски фондови

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Побарување по основ на пренос од други фондови	980.512	2.414.795
Вкупно	980.512	2.414.795

6. Финансиски средства кои се чуваат за тргување

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Акции издадени од домашни акционерски друштва	24.837.746	15.393.787
Удели во отворени инвестициски фондови	75.910.233	46.944.100
Државни обврзници издадени од Министерството за Финансии на Република Северна Македонија	119.739.505	73.482.047
Државни обврзници издадени од странски влади и централни банки	12.204.600	6.893.976
Вкупно	232.692.084	142.713.910

Акции издадени од домашни акционерски друштва

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Обични акции		
МКАЛКА101011, АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	7.427.868	8.136.000
МКТНВА101019, НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	3.225.517	2.021.842
МКМТСК101019, МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	2.479.400	2.254.000
МКСТБС101014 СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје	3.577.865	2.146.845
МКМРПС101014 МАКПЕТРОЛ АД Скопје	3.159.000	835.100
МКГРНТ101015 ГРАНИТ СКОПЈЕ	1.493.522	-
МКВЛВА101011; УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ	407.000	-
Вкупно	24.837.746	15.393.787

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

6 Финансиски средства кои се чуваат за тргување (продолжение)

Удели во странски отворени инвестициски фондови

ИСИН код	Опис	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
IE00B6R52259, ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	3.703.897	3.407.596
IE00B4X9L533, H4ZJ	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	8.828.390	6.911.733
IE00B4K48X80, EUNK	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	9.867.365	5.211.661
IE00BFY0GT14, SPPW	SPDR MSCI World UCITS ETF	9.604.895	7.392.768
IE00BJ0KDR00, XD9U	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	2.078.292	1.996.411
IE00BFMXXD54, VUAA	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	8.843.819	5.864.086
IE00BK5BQV03, VGVF	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	9.826.075	6.676.965
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	3.090.305	2.961.841
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	4.270.675	4.082.671
IE00B5BMR087	(Acc)	2.553.796	2.438.368
IE00B6R52259	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	7.803.426	-
IE00B44Z5B48	SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)	2.724.933	-
IE00BD4TXV59	UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc	2.714.366	-
	Вкупно	75.910.233	46.944.100

Државни обврзници издадени од Министерството за Финансии на Република Северна Македонија

ИСИН код	Тикер симбол	Опис	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
MKMINF20G Y65	DO2022/15- 1137	Државна обврзница	583.559	583.586
MKMINF20G Y73	DO2022/16- 1237	Државна обврзница	431.899	431.920
MKMINF20G Y99	DO2022/18- 1237dk	Државна обврзница	8.023.248	8.023.632
MKMINF20G Y81	DO2022/17- 1237	Државна обврзница	3.001.602	3.001.750
MKMINF20G Z07	DO2023/01- 0138	Државна обврзница	1.241.864	1.241.922
MKMINF20G Z15	DO2023/02- 0238	Државна обврзница	671.979	672.011
MKMINF20G Z49	DO2023/05a- 0338	Државна обврзница	2.089.129	2.089.237
MKMINF20G AD4	DO2023/11- 0738	Државна обврзница	2.571.603	2.571.739
MKMINF20G AF9	DO2023/14- 0838	Државна обврзница	1.024.952	1.025.006
MKMINF20G AG7	DO2023/15- 0938	Државна обврзница	1.834.697	1.834.794
MKMINF20G AI3	DO2023/17A- 0938	Државна обврзница	2.430.499	2.430.627
MKMINF20G AN3	DO2023/22- 1238	Државна обврзница	6.570.253	6.570.600

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

6 Финансиски средства кои се чуваат за тргување (продолжение)

Државни обврзници издадени од Министерството за Финансии на Република Северна Македонија (продолжение)

ИСИН код	Тикер симбол	Опис	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
MKMINF20GA01	DO2023/23-1238dk	Државна обврзница	1.751.361	1.751.452
MKMINF20GAR4	DO2024/03-0139	Државна обврзница	3.662.238	3.662.418
MKMINF20GAT0	DO2024/05-0239	Државна обврзница	4.274.555	4.274.762
MKMINF20GAV6	DO2024/07-0339	Државна обврзница	1.464.146	1.464.207
MKMINF20GAW4	DO2024/08-0439	Државна обврзница	5.305.114	5.305.338
MKMINF20GAZ7	DO2024/11-0539	Државна обврзница	1.346.649	1.346.706
MKMINF20GBB6	DO2024/13-0639	Државна обврзница	1.392.824	1.392.883
MKMINF20GBC4	DO2024/14-0739	Државна обврзница	18.474.293	18.475.073
MKMINF20GBD2	DO2024/15-0839	Државна обврзница	960.809	960.853
MKMINF20GBE0	DO2024/16-0939	Државна обврзница	3.358.785	3.358.927
MKMINF20GBH3	DP2024/19-1039	Државна обврзница	1.012.562	1.012.607
MKMINF20GBP6	DO2025/02-0140	Државна обврзница	2.636.584	-
MKMINF20GBV4	DO2025/07-0340	Државна обврзница	7.814.567	-
MKMINF20GBX0	DO2025/09-0440	Државна обврзница	5.859.232	-
MKMINF20GCE8	DO2025/16-0640	Државна обврзница	7.274.988	-
MKMINF20GCF5	DO2025/17-0740	Државна обврзница	3.687.206	-
MKMINF20GCJ7	DO2025/21-0840	Државна обврзница	6.823.179	-
MKMINF20GCK5	DO2025/22-0927	Државна обврзница	2.425.826	-
MKMINF20GCL3	DO2025/23-0940	Државна обврзница	9.739.305	-
	Вкупно		119.739.505	73.482.047

Државни обврзници издадени од странски издавачи

ИСИН код	Тикер симбол	Опис	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
XS1420357318	ROGV 2.875	Државна обврзница	-	1.198.082
XS2364199757	ROGV 1.750	Државна обврзница	-	1.811.695
XS2109812508	ROGV 1.750	Државна обврзница	4.175.477	3.884.199
XS1313004928	ROGV 2.000	Државна обврзница	8.029.124	-
	Вкупно		12.204.600	6.893.976

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

7 Финансиски средства кои се чуваат до достасување

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Државни обврзници	542.769	618.300
Државни записи	3.904.557	-
Депозити	26.987.079	20.459.801
Вкупно	31.434.406	21.078.101

Депозити

Со состојба на 31 декември 2025 година Фондот има краткорочни депозити во Капитал банка АД Скопје, Алта банка АД Битола, Шпаркасе Банка АД Скопје и во НЛБ Банка АД Скопје во износ од 26.987.079 денари (31 декември 2024 година: 20,459,801 денари).

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Краткорочни депозити	26.987.079	20.459.801
Вкупно	26.987.079	20.459.801

Државни обврзници издадени од Министерството за Финансии на Република Северна Македонија

ИСИН код	Тикер симбол	Опис	Во денари 31 декември 2025
MKMINF200 DK7	RMDEN20	Државна обврзница за денационализација	118.612
MKMINF200 DL5	RMDEN21	Државна обврзница за денационализација	424.157
		Вкупно	542.769

ИСИН код	Тикер симбол	Опис	Во денари 31 декември 2024
MKMINF20 ODK7	RMDEN20	Државна обврзница за денационализација	137.242
MKMINF20 ODL5	RMDEN21	Државна обврзница за денационализација	481.059
		Вкупно	618.300

Државни обврзници

Државните обврзници класификувани како средства кои се чуваат до достасување во износ од 542.769 денари на 31 декември 2025 година се издадени од Министерство за Финансии на Република Северна Македонија, со каматна стапка од 2,00% и со рок на доспевање од 2031 до 2032 година.

Државни записи

Со состојба на 31 декември 2025 година Фондот има Државни записи издадени од Република Северна Македонија во вкупна вредност од 3.904.557 (31 декември 2024: 0 денари) со каматна стапка од 2,00% и со рок на доспевање од 2031 до 2032 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

8 Обврски

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени	3.931.730	661.694
Обврски за надоместоци од уплатени придонеси	68.256	13.876
Обврски за надоместоци од нето средства на фондот	193.562	119.628
Вкупно	4.193.548	795.198

Обврските за надоместоци од уплатени придонеси и од нето средства на фондот во вкупен износ од 261.818 денари се обврски кон ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ, кое управува со Фондот.

9 Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Амортизација на премијата (дисконт) кои доспеваат на фиксен датум	54.307	47.694
Приходи од камати од хартии од вредност за тргување	5.753.986	3.266.539
Приходи од камати од хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	12.048	13.740
Приходи од камати од депозити	580.647	345.724
Приходи од камата на денарски сметки кај Чувар на имот	2.138,91	1.808
Вкупно	6.403.127	3.675.505

10 Реализирани капитални добивки од вложувања во хартии од вредност, нето

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Реализирани капитални добивки	38,579	670.032
Вкупно	38,579	670.032

11 Нереализирани капитални добивки / (загуби) од вложувања во хартии од вредност, нето

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Државни обврзници	(8.335)	5
Обврзници и останати хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	807.079	(41.218)
Обични акции издадени од акционерски друштва	(1.275.770)	4.642.131
Удели во отворени инвестициски фондови	6.575.787	7.597.259
Вкупно	6.098.759	12.198.177

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

12 Позитивни / Негативни курсни разлики од вложувања во финансиски инструменти

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Позитивни курсни разлики од вложувања во финансиски инструменти	15.465	5.871
Негативни курсни разлики од вложувања во финансиски инструменти	(15.197)	(5.787)
Вкупно	268	84

13 Управување со ризици од финансирање

Деловните активности на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со ризиците од финансирање вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Фондот се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност.

Политиките на Фондот за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Фондот редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса. Управувањето со ризици го вршат вработените од секој сектор. Тие ги идентификуваат и проценуваат ризиците од финансирање во обемот на нивната работа и преку тесна соработка со цел навремено да дејствуваат.

13.1 Пазарни ризици

Фондот е изложен на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Фондот на ефектот од флукуацијата на пазарните каматни стапки, ефектот од флукуација на пазарните цени на акциите и уделите во инвестициски фондови како и од ефектот од флукуацијата на курсевите на странските валути. Друштвото за управување со средствата на Фондот утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

13 Управување со ризици од финансирање (продолжение)

13.1 Пазарни ризици (продолжение)

Каматен ризик

Фондот е изложен на ефектите од флукуацијата на нивоата на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и парични текови.

Табелата подолу ги анализира средствата и обврските на Фондот, групирани според нивната доспеаност врз основа на преостанатиот период од датумот на известување 31 декември 2025 до договорниот датум на доспевање.

							Во денари
	До 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1-5 години	Над 5 години	Некама- тоносни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
Пари и депозити кај банки	2.914.732	-	-	-	-	-	2.914.732
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	-	-	-	-	100.747.979	131.944.105	232.692.084
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	9.002	30.882.634	-	-	-	542.769	31.434.406
Останати средства на пензискиот фонд	-	-	-	-	980.749	-	980.749
Вкупно средства	2.923.734	30.882.634			101.728.727	132.486.875	268.021.970
Обврски							
Останати обврски	-	-	-	-	4.193.548	-	4.193.548
Вкупно обврски	-	-	-	-	4.193.548	-	4.193.548
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските 31 декември 2025	2.923.734	30.882.634	-	-	105.922.276	132.486.875	272.215.518
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските 31 декември 2024	-	-	-	-	63.957.616	80.994.323	166.138.918

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

13 Управување со ризици од финансирање (продолжение)

13.1 Пазарни ризици (продолжение)

Табелата подолу ја сумира ефективната каматна стапка на Фондот заклучно со 31 декември 2025 година

	<u>МКД</u>	<u>ЕУР</u>	<u>УСД</u>	<u>ЦХФ</u>	<u>Во процент ГБП</u>
Средства					
Пари и депозити кај банки	0.03%	0.00%	-	-	-
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	5.47%	5.32%	-	-	-
Финансиски инструменти расположиви за продавање	0.00%	0.00%	-	-	-
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	<u>3.61%</u>	<u>3.81%</u>	-	-	-
Обврски					
Обврски по основ на заеми и кредити	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	-	-	-

Табелата подолу ја сумира ефективната каматна стапка на Фондот заклучно со 31 декември 2024 година

	<u>МКД</u>	<u>ЕУР</u>	<u>УСД</u>	<u>ЦХФ</u>	<u>Во процент ГБП</u>
Средства					
Пари и депозити кај банки	0.00%	0.00%	-	-	-
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	5.75%	5.29%	-	-	-
Финансиски инструменти расположиви за продавање	0.00%	0.00%	-	-	-
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	<u>3.40%</u>	<u>3.81%</u>	-	-	-
Обврски					
Обврски по основ на заеми и кредити	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

13 Управување со ризици од финансирање (продолжение)

13.2 Ризик од ликвидност

Фондот е изложен на дневни повлекувања на средства од своите расположливи готовински ресурси на тековните сметки, доспеаните депозити, по основ на одобрени кредити, како и останати повлекувања.

Следната табела ги анализира средствата и обврските на Фондот, групирани според нивната доспеаност врз основа на преостанатиот период од датумот на билансирање 31 декември 2025 година до договорниот датум на доспевање (во денари).

	до 3 месеци	од 3 до 12 мес.	од 1 до 5 год.	над 5 год.	Во денари Вкупно
Средства					
Пари и депозити кај банки	2.914.732	-	-	-	2.914.732
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	100.747.979	-	2.425.826	129.518.280	232.692.084
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	9.002	30.882.634	-	542.769	31.434.406
Останати средства на пензискиот фонд	980.749	-	-	-	980.749
Вкупни средства	104.652.462	30.882.634	2.425.826	130.061.049	268.021.970
Обврски					
Останати обврски	4.193.548	-	-	-	4.193.548
Вкупно обврски	4.193.548	-	-	-	4.193.548
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските на 31 декември 2025	100.458.914	30.882.634	2.425.826	130.061.049	263.828.422
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските на 31 декември 2025	100.458.914	131.341.548	133.767.373	263.828.422	263.828.422
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските на 31 декември 2024	67.189.163	17.955.431	6.893.976	74.100.347	166.138.918
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските на 31 декември 2024	67.189.163	85.144.594	92.038.571	166.138.918	166.138.918

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

13 Управување со ризици од финансирање (продолжение)

13.3 Валутен ризик

Фондот е изложен на ризик во однос на ефектите од движењата на нивото на девизни курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек.

Следната табела ја сумира нето позицијата на валутен ризик на Фондот на 31 декември 2025 година (во денари).

	МКД	ЕУР	УСД	Други	Во денари Вкупно
Средства					
Пари и депозити кај банки	2.377.510	355.185	182.037	-	2.914.732
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	127.527.653	96.291.937	8.872.494	-	232.692.084
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	30.891.636	542.769	-	-	31.434.406
Останати средства на пензискиот фонд	980.749	-	-	-	980.749
Вкупни средства	161.777.548	97.189.891	9.054.531	-	268.021.970
Обврски	4.193.548	-	-	-	4.193.548
Вкупни обврски	4.193.548	-	-	-	4.193.548

Следната табела ја сумира нето позицијата на валутен ризик на Фондот на 31 декември 2024 година (во денари).

	МКД	ЕУР	УСД	Други	Во денари Вкупно
Средства					
Пари и депозити кај банки	641.328	-	85.849	-	727.177
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	79.100.750	55.247.312	8.365.848	-	142.713.910
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	20.459.801	618.300	-	-	21.078.101
Останати средства на пензискиот фонд	2.414.927	-	-	-	2.414.927
Вкупни средства	102.616.807	55.865.612	8.451.696	-	166.934.115
Обврски	795.198	-	-	-	795.198
Вкупни обврски	795.198	-	-	-	795.198

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025***износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)***13 Управување со ризици од финансирање (продолжение)****13.4 Оперативен ризик**

Екстерните оперативни ризици се управуваат преку соодветни системи на работа и комуникација воспоставени со останатите учесници во оперативната организација на целокупниот процес: Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија, банката чувар и избраните брокерски куќи и банките. Интерните оперативни ризици се концентрирани во процесот на донесување и реализација на инвестициски одлуки, почитувањето на интерните политики, процедури и упатства и функционирањето на информативниот систем.

13.5 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Фондот доколку доверителите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски.

Финансиските инструменти во кои се инвестирани средствата на Фондот, а кои се носители на кредитен ризик се акциите, државните обврзници и записи, уделите во отворени инвестициони фондови, паричните средства, депозитите и останати средства.

Еднаш годишно се прави анализа на кредитниот ризик на домашните државни обврзници, како и проценка на перформансите на банките и нивниот кредитен ризик, а континуирано се следат сите релевантни податоци во текот на годината и се инкорпорираат во анализите. Дополнително, условите за инвестирање на средствата предвидени со законската регулатива се релативно строги и нема простор за превисоко изложување на кредитен ризик на средствата на Фондот.

На 31 декември 2025 година, нема оштетување на финансиските инструменти кои се чуваат до достасување, додека финансиските инструменти кои се чуваат за тргување се вреднувани по објективна вредност на дневно ниво.

Фондот на 31 декември 2025 година нема ненаплатливо побарување по основ на главница или камата кај инвестициите во депозити и државни обврзници.

14 Настани по периодот на известување

Не постојат материјално значајни настани што се случиле после периодот на известување, а кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

15 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2025 се следните:

	Во денари 31.12.2025	Во денари 31.12.2024
1 ЕУР	61,4950	61,4950
1 УСД	52,3050	58,8807

ПРИЛОЗИ

1. Извештај за структурата на инвестициите на пензискиот фонд
2. Структура на инвестициите на пензиските фондови по видови на финансиски средства
3. Структура на инвестициите по видови на финансиски средства и метод на проценка
4. Извештај за реализираните добивки и загуби на пензискиот фонд
5. Извештај за нереализираните добивки и загуби за пензискиот фонд

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија ^{3/}							
MKMINF20GY65; DO2022/15-1137	580.000,00 MKD	580.090,36	583.558,79	0,12%	0,22%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GY73; DO2022/16-1237	430.000,00 MKD	430.082,18	431.899,15	0,16%	0,16%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GY81; DO2022/17-1237	3.000.000,00 MKD	3.000.862,36	3.001.602,00	0,69%	1,12%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GY99; DO2022/18-1237DK	130.402,26 EUR	8.021.369,36	8.023.247,99	0,04%	2,99%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GZ07; DO2023/01-0138	1.180.000,00 MKD	1.180.291,03	1.241.863,75	1,18%	0,46%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GZ15; DO2023/02-0238	640.000,00 MKD	640.087,71	671.978,67	0,14%	0,25%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GZ49; DO2023/05A-0338	2.000.000,00 MKD	2.000.009,26	2.089.129,39	0,87%	0,78%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GAD4; DO2023/11-0738	2.500.000,00 MKD	2.499.707,76	2.571.602,75	5,00%	0,96%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GAF9; DO2023/14-0838	1.000.000,00 MKD	999.900,42	1.024.951,76	0,21%	0,38%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GAG7; DO2023/15-0938	1.800.000,00 MKD	1.799.915,74	1.834.696,91	0,18%	0,68%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GAI3; DO2023/17A-0938	2.390.000,00 MKD	2.389.953,98	2.430.498,54	0,60%	0,91%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GAN3; DO2023/22-1238	6.550.000,00 MKD	6.551.838,00	6.570.252,64	0,55%	2,45%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GA01; DO2023/23-1238DK	28.457,60 EUR	1.750.602,94	1.751.361,44	0,13%	0,65%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GAR4; DO2024/03-0139	3.460.000,00 MKD	3.461.057,09	3.662.238,10	1,15%	1,37%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GAT0; DO2024/05-0239	4.060.000,00 MKD	4.060.747,13	4.274.554,70	0,31%	1,59%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GAV6; DO2024/07-	1.400.000,00			0,14%	0,55%	тргување	амортизационен план

ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

0339	MKD	1.399.983,93	1.464.145,70				
MKMINF200DK7; RMDEN20	2.006,72 EUR	114.923,37	118.611,84	0,03%	0,04%	доспевање	амортизационен план
MKMINF200DL5; RMDEN21	7.210,16 EUR	411.581,90	424.157,48	0,13%	0,16%	доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAW4; DO2024/08-0439	5.100.000,00 MKD	5.099.549,65	5.305.114,24	0,51%	1,98%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GAZ7; DO2024/11-0539	1.300.000,00 MKD	1.299.834,49	1.346.648,88	0,43%	0,50%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GBB6; DO2024/13-0639	1.350.000,00 MKD	1.349.800,92	1.392.823,77	0,14%	0,52%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GBD2; DO2024/15-0839	940.000,00 MKD	939.941,01	960.809,31	0,06%	0,36%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GBE0; DO2024/16-0939	3.300.000,00 MKD	3.299.689,32	3.358.784,82	0,13%	1,25%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GBC4; DO2024/14-0739	18.000.000,00 MKD	17.997.308,44	18.474.293,11	0,61%	6,89%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GBH3; DO2024/19-1039	1.000.000,00 MKD	1.000.026,10	1.012.561,94	0,11%	0,38%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GBP6; DO2025/02-0140	2.500.000,00 MKD	2.500.625,00	2.636.584,41	0,25%	0,98%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GBV4; DO2025/07-0340	7.500.000,00 MKD	7.501.875,00	7.814.566,62	0,50%	2,92%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GBX0; DO2025/09-0440	5.660.000,00 MKD	5.661.415,00	5.859.231,54	1,89%	2,19%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GCE8; DO2025/16-0640DK	115.320,96 EUR	7.101.775,00	7.274.988,11	1,42%	2,71%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GCF5; DO2025/17-0740	3.600.000,00 MKD	3.600.900,00	3.687.206,02	0,72%	1,38%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GCJ7; DO2025/21-0840	6.700.000,00 MKD	6.701.675,00	6.823.179,48	6,70%	2,55%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GCK5; DO2025/22-0927	2.400.000,00 MKD	2.400.600,00	2.425.825,55	0,80%	0,91%	тргување	амортизационен план
MKMINF20GCL3; DO2025/23-0940	9.600.000,00 MKD	9.602.400,00	9.739.304,68	0,80%	3,63%	тргување	амортизационен план

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија	100.223.398	117.350.419	120.282.274	26,70%	44,87%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
XS2109812508; ROGV 2.000	78.000,00 EUR	3.795.605,46	4.175.476,60	0,01%	1,56%	тргување	пазарна цена
XS1313004928; ROGV 3.875	149.000,00 EUR	7.455.766,47	8.029.123,89	0,01%	3,00%	тргување	пазарна цена
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа							
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		11.251.371,93	12.204.600,49	0,02%	4,56%		
Вкупно инвестиции во обврзници		128.601.791,38	132.486.874,57	26,72%	49,43%		

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

(3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република СевернаМакедонија							
МКМИНFDYP098; DZ2025/09-364	2.000.000,00 MKD	1.936.368,00	1.973.042,98	0,33%	0,74%	доспевање	амортизационен план
МКМИНFDYP197; DZ2025/19-364	2.000.000,00 MKD	1.922.256,00	1.931.514,28	0,40%	0,72%	доспевање	амортизационен план
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во домашни отворени инвестициони							

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

фондови							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија	4.000.000	3.858.624	3.904.557	0,73%	1,46%		
Удели во странски отворени инвестициони фондови							
IE00BJ0KDR00; XD9U GY	402	4.082.671,50	4.270.674,63	0,00%	1,59%	тргување	пазарна цена
IE00BJ0KDR00; XD9U LN	196	1.996.411,37	2.078.292,10	0,00%	0,78%	тргување	пазарна цена
IE00B5BMR087; SXR8 GY	66	2.438.367,76	2.553.796,34	0,00%	0,95%	тргување	пазарна цена
IE00B4K48X80; EUNK GY	1.707	8.361.127,69	9.867.364,71	0,00%	3,68%	тргување	пазарна цена
IE00BFMXXD54; VUAA GY	1.275	8.323.942,95	8.843.818,87	0,00%	3,30%	тргување	пазарна цена
IE00BFY0GT14; SPPW GY	3.822	8.745.878,84	9.604.894,95	0,01%	3,58%	тргување	пазарна цена
IE00B6R52259; ISAC LN	648	3.407.595,69	3.703.896,98	0,00%	1,38%	тргување	пазарна цена
IE00BK5BQV03; VGVF GY	1.388	8.821.802,70	9.826.074,51	0,01%	3,67%	тргување	пазарна цена
IE00B4X9L533; H4ZJ GT	3.764	8.119.483,35	8.828.389,71	0,00%	3,29%	тргување	пазарна цена
IE00B5BMR087; CSPX LN	80			0,00%	1,15%	тргување	пазарна цена

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

		2.961.840,52	3.090.304,93				
IE00B6R52259; IUSQ GY	1.363	6.988.031,00	7.803.426,47	0,00%	2,91%	тргување	пазарна цена
IE00B44Z5B48; SPYY GY	179	2.540.004,85	2.724.932,62	0,43%	1,02%	тргување	пазарна цена
IE00BD4TXV59; UETW GY	1.269	2.547.288,94	2.714.366,36	3,06%	1,01%	тргување	пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		69.334.447,16	75.910.233,18	3,51%	28,31%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		73.193.071,16	79.814.790,44	4,24%	29,77%		

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	26.940.000,00	26.987.079,05	10,06%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	26.940.000,00	26.987.079,05	10,06%

1/ Модел на вложување: 1.Тргување; 2.Расположливо за продажба; 3.Доспевање.

2/ Метод на проценка: 1.Пазарна цена; 2. Амортизационен план.

3/ Секој ИСИН на обврзници се прикажува со негова вредност по модел на вложување и метод на проценка

2.Структура на инвестициите на пензиските фондови по видови на финансиски средства 31.12.2025**1.Обелоденување на структура на финансиски средства и вредност по класи на финансиски инструменти**

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	24.837.745,62	9,27%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	132.486.874,58	49,43%
Краткорочни хартии од вредност	3.904.557,26	1,46%
Акции и удели во инвестициони фондови	75.910.233,18	28,32%
Парични средства	2.914.968,37	1,09%
Пласмани и депозити	26.987.079,05	10,07%
Останати средства	980.512,00	0,37%
Вкупно средства	268.021.970,07	100,00%

2.Обелоденување на валутна структура на финансиски инструмент

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

Валутна структура	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
МКД	161.777.547,79	60,36%
ЕУР	79.242.339,66	29,57%
ЕУР валутна клаузула	17.947.551,52	6,70%
УСД	9.054.531,10	3,38%
ЈРУ	-	0,00%
GBP	-	0,00%
CHF	-	0,00%
Други	-	0,00%
Вкупно средства	268.021.970,07	100,00%

3.Обелоденување на географска структура по држава на издавач на финансиски инструменти

Географска структура по области	Географска структура по држави 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија		24.168.997,81	9,02%
	Белгија	216.947,07	0,08%
	Австрија	67.907,14	0,03%
	Германија	2.440.804,33	0,91%
	Данска	487.660,36	0,18%
	Ирска	1.444.062,50	0,54%
	Италија	798.250,91	0,30%
	Норвешка	144.941,50	0,05%
	Португалија	45.736,41	0,02%

ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

	Финска	294.101,83	0,11%
	Франција	2.469.695,74	0,92%
	Холандија	1.580.635,82	0,59%
	Шведска	826.371,30	0,31%
	Шпанија	943.189,57	0,35%
	Романија	12.204.600,49	4,55%
	Други	204.092,84	0,08%
Други европски земји и Русија		186.521.348,18	69,59%
	Обединето Кралство	3.906.980,07	1,46%
	Швајцарија	2.696.162,66	1,01%
	С. Македонија	179.907.136,39	67,12%
	Други	11.069,06	0,00%
Северна Америка		52.238.937,56	19,49%
	САД	50.686.704,53	18,91%
	Канада	1.451.007,29	0,54%
	Други	101.225,74	0,04%
Јужна Америка		98.499,03	0,04%
Африка		49.530,42	0,02%
Азија		4.214.724,37	1,57%
	Израел	114.544,57	0,04%
	Јапонија	2.467.134,13	0,92%
	Кина	298.279,13	0,11%
	Кореа	356.696,29	0,13%
	Сингапур	236.837,64	0,09%
	Други	741.232,62	0,28%
Австралија и Океанија		729.932,73	0,27%
	Австралија	703.200,57	0,26%
	Нов зеланд	26.732,16	0,01%
Вкупно средства		268.021.970,07	100,00%

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори 2/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија 3/ *	124.186.831,35	46,33%
Потрошувачки Добра	7.812.102,30	2,91%
Основни добра	4.187.678,67	1,56%
Енергија	6.632.404,53	2,47%
Финансии**	60.553.290,74	22,59%
Здравство/Фармација	15.719.509,26	5,87%
Индустрија	9.887.854,81	3,69%
Информатичка технологија	20.718.825,85	7,73%
Материјали	2.198.994,49	0,82%
Недвижнини	978.851,94	0,37%
Телекомуникации	8.476.327,66	3,16%
Јавни добра	2.118.552,79	0,79%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	4.550.745,69	1,70%
Вкупно средства	268.021.970,07	100,00%

* Во РС Македонија се вклучени само државните обврзниците издадени од РСМ

** Депозитите и домашните парични инф. фондови се вклучени во финансии

5.Обелоденување на изложеност во топ 10 издавачи на финансиски инструменти

Топ 10 издавачи 4/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	121.241.044,95	45,24%
2. BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	27.018.789,43	10,08%
3. VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	18.669.893,38	6,97%
4. НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ - Депозит	14.871.000,00	5,55%

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

5. STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	12.329.827,57	4,60%
6. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА	12.054.743,70	4,50%
7. HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) SA	8.828.389,71	3,29%
8. АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	8.123.901,50	3,03%
9. ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	7.100.000,00	2,65%
10. DWS INVESTMENT SA	6.348.966,73	2,37%

1/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секоја држава, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по држава

2/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секој сектор, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по сектори

3/ Известување за вложување во државни обврзници издадени од Република Северна Македонија

4/ Известување за 10 издавачи по процент на учество во портфолиото на пензискиот фонд

3. Структура на инвестициите по видови на финансиски средства и метод на проценка 31.12.2025

1. Обелоденување на финансиските инструменти мерени по објективна вредност според нивоата на хиерархија што се однесуваат на начинот на одредување на објективната вредност

Хиерархијата ги означува елементите кои се користат при утврдување на фер вредност

ОПИС	Ниво 1 ^{1/}	Ниво 2 ^{2/}	Ниво 3 ^{3/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	24.837.745,62	-	-	24.837.745,62	9,27%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	12.204.600,49	120.282.274,09	-	132.486.875	49,43%
Краткорочни хартии од вредност	-	3.904.557,26	-	3.904.557	1,46%
Акции и удели во инвестициони фондови	75.910.233,18	-	-	75.910.233	28,32%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	112.952.579,29	124.186.831,35	-	237.139.410,64	88,48%

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

2. Информација за хартии од вредност со учество во издавањето поголемо од 10%

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

3. Информација за хартии од вредност издадени од еден издавач, а кој збирно учествува со повеќе од 10% од нето вредноста на имотот на пензискиот фонд

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GY65; DO2022/15-1137	0,12%	583.558,79	0,22%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GY73; DO2022/16-1237	0,16%	431.899,15	0,16%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GY81; DO2022/17-1237	0,69%	3.001.602,00	1,12%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GY99; DO2022/18-1237DK	0,04%	8.023.247,99	2,99%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GZ07; DO2023/01-0138	1,18%	1.241.863,75	0,46%	амортизационен

ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

PCM					план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GZ15; DO2023/02-0238	0,14%	671.978,67	0,25%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GZ49; DO2023/05A-0338	0,87%	2.089.129,39	0,78%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAD4; DO2023/11-0738	5,00%	2.571.602,75	0,96%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAF9; DO2023/14-0838	0,21%	1.024.951,76	0,38%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAG7; DO2023/15-0938	0,18%	1.834.696,91	0,68%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAI3; DO2023/17A-0938	0,60%	2.430.498,54	0,91%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAN3; DO2023/22-1238	0,55%	6.570.252,64	2,45%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GA01; DO2023/23-1238DK	0,13%	1.751.361,44	0,65%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAR4; DO2024/03-0139	1,15%	3.662.238,10	1,37%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAT0; DO2024/05-0239	0,31%	4.274.554,70	1,59%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAV6; DO2024/07-0339	0,14%	1.464.145,70	0,55%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF200DK7; RMDEN20	0,03%	118.611,84	0,04%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF200DL5; RMDEN21	0,13%	424.157,48	0,16%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAW4; DO2024/08-0439	0,51%	5.305.114,24	1,98%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GAZ7; DO2024/11-0539	0,43%	1.346.648,88	0,50%	амортизационен план
Министерство за финансии на РСМ	MKMINF20GBB6; DO2024/13-0639	0,14%	1.392.823,77	0,52%	амортизационен план

ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

PCM					план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GBD2; DO2024/15-0839	0,06%	960.809,31	0,36%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GBE0; DO2024/16-0939	0,13%	3.358.784,82	1,25%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GBC4; DO2024/14-0739	0,61%	18.474.293,11	6,89%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GBH3; DO2024/19-1039	0,08%	1.012.561,94	0,38%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GBP6; DO2025/02-0140	0,25%	2.636.584,41	0,98%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GBV4; DO2025/07-0340	0,50%	7.814.566,62	2,92%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GBX0; DO2025/09-0440	1,89%	5.859.231,54	2,19%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GCE8; DO2025/16-0640DK	1,42%	7.274.988,11	2,71%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GCF5; DO2025/17-0740	0,72%	3.687.206,02	1,38%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GCJ7; DO2025/21-0840	6,70%	6.823.179,48	2,55%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GCK5; DO2025/22-0927	0,80%	2.425.825,55	0,91%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINF20GCL3; DO2025/23-0940	0,80%	9.739.304,68	3,63%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINFDYP098; DZ2025/09-364	0,33%	1.973.042,98	0,74%	амортизационен план
Министерство за финанси на PCM	MKMINFDYP197; DZ2025/19-364	0,40%	1.931.514,28	0,72%	амортизационен план
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IE00B6R52259; ISAC LN	0,00%	3.703.896,98	1,38%	пазарна цена
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	IE00B4K48X80; EUNK GY	0,00%	9.867.364,71	3,68%	пазарна цена

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

IRELAND LTD					
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IE00B5BMR087; CSPX LN	0,00%	3.090.304,93	1,15%	пазарна цена
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IE00B5BMR087; SXR8 GY	0,00%	2.553.796,34	0,95%	пазарна цена
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IE00B6R52259; IUSQ GY	0,00%	7.803.426,47	2,91%	пазарна цена

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котирани пазарни цени достапни на актиониот пазар

2/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка врз основа на мерливи параметри односно елементи (амортизација)

3/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка која не е врз основа на мерливи параметри односно елементи и се темели на техника на проценка која овозможува изведување на верна проценка на цена

како на реални пазарни трансакции

4/ Прикажува колку е процентуалниот дел на пензискиот фонд во вкупната емисија на хартијата од вредност на издавачот

4. Извештај за реализираните добивки и загуби на пензискиот фонд

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
	2	3	4	5	6 (5-4)
1	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	/	/	/	/
2	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија	/	/	/	/
3	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија	/	/	/	/
4	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	/	/	/	/
5	Обични акции издадени од странски компании и банки	/	/	/	/
6	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	/	/	/	/
7	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки	/	/	/	/
8	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	/	/	/	/
9	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија	/	/	/	/

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

10	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	/	/	/	/
11	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки	/	/	/	/
12	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	/	/	/	/
	XS1420357318; ROGV 2.875	20.000	1.176.867	1.194.604	17.738
	XS2364199757; ROGV 1.750	35.000	1.794.049	1.814.890	20.841
13	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа	/	/	/	/
14	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки	/	/	/	/
15	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија	/	/	/	/
16	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија	/	/	/	/
17	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки	/	/	/	/
18	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки	/	/	/	/
19	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки	/	/	/	/
20	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	/	/	/	/
21	Други ненаведени домашни хартии од вредност	/	/	/	/
22	Трезорски записи издадени од странски влади	/	/	/	/
23	Благајнички записи издадени странски централни банки	/	/	/	/
24	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки	/	/	/	/
25	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	/	/	/	/
26	Удели во странски отворени инвестициони фондови	/	/	/	/
27	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании	/	/	/	/

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

28	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби	/	/	/	/
29	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност	/	/	/	/
30	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	/	/	/	/

Забелешка: Не е дозволено сумарно прикажување по финансиски инструмент, односно се евидентира секоја трансакција

5. Извештај за нереализираните добивки и загуби за пензискиот фонд

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нереализираните добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштетување, зависно од видот на средството.

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*
1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2025	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	26.113.516,07	24.837.745,62		-1.275.770,45		
	MKALKA101011; ALK	9.086.550,00	8.123.901,50		- 962.648,50		
	MKTNBA101019; TNB	4.996.817,72	4.963.145,44		- 33.672,28		

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

	MKMTSK101019; TEL	2.254.000,00	2.592.100,00		338.100,00		
	MKSTBS101014; STB	3.696.090,34	3.332.053,60		- 364.036,74		
	MKMPTS101014; MPT	4.133.578,01	4.107.000,00		- 26.578,01		
	MKGRNT101015; GRNT	1.547.730,00	1.312.545,08		- 235.184,92		
	MKBLBA101011; UNI	398.750,00	407.000,00		8.250,00		
	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија						
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија						
	Обични акции издадени од странски компании и банки						
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки						
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки						
31.12.2025	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	117.350.419	120.282.274	0	-8.335	268	2.939.922
	MKMINF20GY65; DO2022/15-1137	580.090,36	583.558,79				3.468,44

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

MKMINF20GY73; DO2022/16-1237	430.082,1800	431.899,1500				1.816,9700
MKMINF20GY81; DO2022/17-1237	3.000.862,36	3.001.602,00				739,64
MKMINF20GY99; DO2022/18-1237DK	8.021.369,36	8.023.247,99		0,88		1.877,75
MKMINF20GZ07; DO2023/01-0138	1.180.291,03	1.241.863,75				61.572,71
MKMINF20GZ15; DO2023/02-0238	640.087,710	671.978,670				31.890,960
MKMINF20GZ49; DO2023/05A-0338	2.000.009,2600	2.089.129,3900				89.120,1200
MKMINF20GAD4; DO2023/11-0738	2.499.707,760	2.571.602,750				71.894,990
MKMINF20GAF9; DO2023/14-0838	999.900,4200	1.024.951,76				25.051,34
MKMINF20GAG7; DO2023/15-0938	1.799.915,740	1.834.696,91				34.781,17
MKMINF20GAI3; DO2023/17A-0938	2.389.953,98	2.430.498,54				40.544,56
MKMINF20GAN3; DO2023/22-1238	6.551.838,00	6.570.252,64				18.414,64
MKMINF20GA01; DO2023/23-1238DK	1.750.602,94	1.751.361,44		0,20		758,30
MKMINF20GAR4; DO2024/03-0139	3.461.057,09	3.662.238,10				201.181,01
MKMINF20GAT0; DO2024/05-0239	4.060.747,13	4.274.554,70				213.807,57

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

MKMINF20GAV6; DO2024/07-0339	1.399.983,93	1.464.145,70				64.161,77
MKMINF200DK7; RMDEN20	114.923,37	118.611,84			65,29000	3.623,170
MKMINF200DL5; RMDEN21	411.581,90	424.157,48			202,38000	12.373,19
MKMINF20GAW4; DO2024/08-0439	5.099.549,65	5.305.114,24				205.564,59
MKMINF20GAZ7; DO2024/11-0539	1.299.834,49	1.346.648,88				46.814,40
MKMINF20GBB6; DO2024/13-0639	1.349.800,92	1.392.823,77				43.022,85
MKMINF20GBD2; DO2024/15-0839	939.941,01	960.809,31				20.868,30
MKMINF20GBE0; DO2024/16-0939	3.299.689,32	3.358.784,82				59.095,50
MKMINF20GBC4; DO2024/14-0739	17.997.308,44	18.474.293,11				476.984,67
MKMINF20GBH3; DO2024/19-1039	1.000.026,10	1.012.561,94				12.535,85
MKMINF20GBP6; DO2025/02-0140	2.500.625,00	2.636.584,41				135.959,41
MKMINF20GBV4; DO2025/07-0340	7.501.875,00	7.814.566,62				312.691,62
MKMINF20GBX0; DO2025/09-0440	5.661.415,00	5.859.231,54				197.816,54
MKMINF20GCE8; DO2025/16-0640DK	7.101.775,00	7.274.988,11		-	8.336,28	181.549,38

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

	MKMINF20GCF5; DO2025/17-0740	3.600.900,00	3.687.206,02				86.306,02
	MKMINF20GCJ7; DO2025/21-0840	6.701.675,00	6.823.179,48				121.504,48
	MKMINF20GCK5; DO2025/22-0927	2.400.600,00	2.425.825,55				25.225,55
	MKMINF20GCL3; DO2025/23-0940	9.602.400,00	9.739.304,68				136.904,68
	0,00						
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија						
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки						
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки						
31.12.2025	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	11.251.372	12.204.600	0	807.079	0	146.150
	XS2109812508; ROGV 2.000	3.795.605,46	4.175.476,60		291.159,70		88.711,4
	XS1313004928; ROGV 3.875	7.455.766,47	8.029.123,89		515.918,84		57.438,6

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа						
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки						
31.12.2025	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија	1.936.368	1.973.043				36.675
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија	1.922.256	1.931.514				9.258
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија						
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки						

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки						
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки						
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	0	0		0		
	Други ненаведени домашни хартии од вредност						
	Трезорски записи издадени од странски влади						
	Благајнички записи издадени странски централни банки						
31.12.2025	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки						

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

	Удели во странски отворени инвестициони фондови	69.334.447,15	75.910.233,18		6.575.786,03		
	IE00BJ0KDR00; XD9U GY	4.082.671,50	4.270.674,63		188.003,13		
	IE00BJ0KDR00; XD9U LN	1.996.411,37	2.078.292,10		81.880,73		
	IE00B5BMR087; SXR8 GY	2.438.367,76	2.553.796,34		115.428,57		
	IE00B4K48X80; EUNK GY	8.361.127,69	9.867.364,71		1.506.237,02		
	IE00BFMXXD54; VUAA GY	8.323.942,95	8.843.818,87		519.875,92		
	IE00BFY0GT14; SPPW GY	8.745.878,84	9.604.894,95		859.016,10		
	IE00B6R52259; ISAC LN	3.407.595,69	3.703.896,98		296.301,29		
	IE00BK5BQV03; VGVF GY	8.821.802,70	9.826.074,51		1.004.271,81		
	IE00B4X9L533; H4ZJ GT	8.119.483,35	8.828.389,71		708.906,37		

износите се искажани во денари (освен доколку поинаку не е назначено)

	IE00B5BMR087; CSPX LN	2.961.840,52	3.090.304,93		128.464,41		
	IE00B6R52259; IUSQ GY	6.988.031,00	7.803.426,47		815.395,47		
	IE00B44Z5B48; SPYY GY	2.540.004,85	2.724.932,62		184.927,76		
	IE00BD4TXV59; UETW GY	2.547.288,94	2.714.366,36		167.077,43		
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании	-	-		-		
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	227.908.379	237.139.411		6.098.759	268	3.132.005

* Во позицијата амортизација на дисконт е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање.